

Добредојдовте во најголемото банкарско семејство. Изберете ја и вие Стопанска банка за прием на вашите месечни примања и уживајте во поволности со комбинација на атрактивни и конкурентни производи и услуги:

ПОВОЛНОСТИ НА ПАКЕТОТ ПЛАТА+

- 10% намалување на каматни стапки за КРЕДИТНИТЕ ПРОИЗВОДИ
- Дозволено пречекорување во висина на 2 редовни месечни плати
- БЕСПЛАТНА MasterCard или VISA Electron дебитна картичка поврзана со трансакциската сметка
- Повисоки каматни стапки и до 0,2 процентни поени за орочениот депозит МОЈ ПЛАН

ПОВОЛНО:

- Потрошувачки кредит без обезбедување:
 - Фиксна каматна стапка 5,50% за кредити со животно осигурување во МКД или ЕУР за износ над 300,000 МКД/5000ЕУР
 - Фиксна каматна стапка 6,00% за кредити во МКД, со осигурување од незгода
 - Подарок ваучер за кредити со осигурување од незгода
 - Без трошоци за одобрување
- Станбен кредит: Сите примени апликации во периодот од 01.01.2019 до 28.02.2019 добиваат:
 - 100% попуст на административните трошоци
 - 100% попуст на трошоци за процена
- За обезбедени кредити пакетирани со животно осигурување намалени фиксни каматни стапки за -0,2 п.п за кредити обезбедени со недвижен имот и -0,1 п.п. за кредити со залог на депозит.
- Visa/MasterCard кредитни картички:
 - Сите нови и постојни корисници на Visa/ MasterCard кредитни картички добиваат бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена во траење од 365 дена. Дополнително добивате можност за купување на дополнително патничко осигурување за членови на фамилија/ познаници по повластени цени.
 - Можност за делумно или целосно ослободување од годишната членарина на кредитните картички, во зависност од обемот на користењето и/или користењето на останатите услуги на СБ.
- Мој кеш: За сите поднесени или одобрени барања во периодот 10.11.2018 – 10.02.2019, 6,90% каматна стапка со важност до 10.05.2019.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПАКЕТОТ ПЛАТА+:

- Бесплатен ОТП токен за активните корисници на најсовремените i-bank услуги (телефонско, електронско и мобилно банкарство) за: секаков вид на денарски плаќања (комуналии, даноци, трансфери во рамки на интерниот систем на СБ како и кон други банки), плаќање рати за кредити и картички, девизен пазар, но и детално следење на состојбата на сметките како и производите кои ги користи клиентот.
- Брза и едноставна процедура за аплицирање за кредитен производ и редуцирање на потребната документацијата (на пр. без потврда за плата за сите кредитни апликации доколку клиентот има минимум три редовни последователни месечни приливи по основ на плата во СБ).
- Можност за плаќање на редовните месечни обврски преку воспоставување на траен налог на трансакциската сметка без наплата на провизија, вклучително плаќање на сметки за комуналии, плаќање месечни рати за кредити и кредитни картички и сл.



- Корисниците на нашите картички имаат можност без провизии и дополнителни трошоци преку банкоматите на СБ да вршат: пренос на средства од една на друга сметка во Банката, плаќање рати за кредити и картички во Банката, увид во мини месечен извештај за кредитна картичка како и плаќање сметки за VIP и Telekom.

Дополнителни информации во Контакт Центарот на Стопанска банка 02 / 3100 109.

Производ	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
Трансакциска сметка	0.00%	/	0.00%
Дозволено пречекорување	10,50%	10%	9.45%
Надомест за обновување на дозволено пречекорување	200 ден.	/	200 ден.
* Дозволено пречекорување на трансакциска сметка во висина на 2 редовни месечни примања			
Дебитни картички - годишно членство			
VISA Electron дебитна, меѓународна употреба	без надомест	/	без надомест
Master дебитна, меѓународна употреба	без надомест	/	без надомест
Кредитни картички (VISA и Master)	10,50%	10%	9,45%
Годишно членство за издавање за 1-вата година	без надомест	/	без надомест
<ul style="list-style-type: none"> • Минимално месечно плаќање само 3% (VISA)/(MASTERCARD) од вкупниот долг и пресметаната камата • Можност за плаќање НА РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1000 трговски места • Можност за целосно или делумно ослободување од годишната членарина • Без провизија при плаќање во трговија како и бескаматен грејс период до 45 дена при целосно подмирување на долгот • Бесплатни дополнителни кредитни картички • Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница • Потребни документи: само копија од лична карта за клиентите со платата во СБ. • Сите нови и постојни корисници на Visa/ MasterCard кредитни картички добиваат бесплатно патничко осигурување со покрите од 20 дена во траење од 365 дена. Дополнително добивате можност за купување на дополнително патничко осигурување за членови на фамилија/ познаници по повластени цени. 			
МОЈ КЕШ	10,50%	10%	9,45%
Годишно членство за 1-вата година	без надомест	/	без надомест
Годишно членство после 1-вата година за лимити до 60.000 МКД	600 ден.	/	350/400 ден.
Годишно членство после 1-вата година за лимити над 60.000 МКД	1,200 ден.	/	550/650 ден.
Административен трошок, еднократно при издавање	0%	/	0%
<ul style="list-style-type: none"> • Револинг потрошувачки кредит со неограничен пристап до средствата од одобриениот кредит (24 часа) • Флексибилно подигање готовина на банкоматите и шалтерите на СБ и флексибилна месечна отплата со минимално месечно плаќање од само 3% од вкупниот долг вклучувајќи ја и пресметана камата • БЕЗ провизија за подигање готовина • Камата се пресметува само на искористениот износ • БЕЗ годишно членство за првата година на издавање за сите клиенти <p>По истекот на првата година клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 60 дена) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишното членство:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за кредитен лимит до 60.000 МКД: 350 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail 400 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта 600 МКД за останати клиенти • за кредитен лимит над 60.000 МКД: 550 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail 650 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта 1200 МКД за останати клиенти <p>Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 60 дена во отплатата на месечните минимални обврски, Банката ќе го наплати основниот износ на годишно членство според одобриениот лимит односно 600/1200 МКД, без разлика дали клиентот се квалификува за некој од наведените попусти.</p> <p>Промо: За сите поднесени или одобрени барања во периодот 10.11.2018 – 10.02.2019, 6,90% каматна стапка со важност до 10.05.2019.</p>			
Потрошувачки кредит без обезбедување до 300.000 МКД			
Фиксна каматна стапка за првата година на отплата за кредити со МКД клаузула за кредити со осигурување од незгода	/	/	6.00%
Променлива каматна стапка во МКД (за останатиот период на отплата)	10,50%	10%	9,45%
Променлива каматна стапка во ЕУР	/	/	7.62%
Апликативен трошок	500 ден.	/	500 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	2.00%	/	2.00%
Потрошувачки кредит без обезбедување од 300.001 до 920.000 МКД/5001 до 15.000 ЕУР			
Фиксна каматна стапка за првата година на отплата за кредити со МКД клаузула за кредити со животното осигурување / осигурување од незгода	/	/	5,50% / 6.00%
Променлива каматна стапка во МКД (за останатиот период на отплата)	9,50%	10%	8,55%
Фиксна каматна стапка за првата година на отплата за кредити со ЕУР клаузула за кредити со животното осигурување за износ на кредит од 5001 – 15.000 ЕУР	/	/	5,50%
Променлива каматна стапка во ЕУР	/	/	7.62%
Апликативен трошок	500 ден.	/	500 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	2.00%	/	2,00%



- БЕЗ депозит, без жиранти, без административна забрана и без меница
- Исплата на износот на одобрен кредит во готово
- Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесното семејство

Потрошувачки кредит со обезбедување хипотека			
ЕУР - Фиксна каматна стапка за 3 год. за кредит со/без животно осигурување	5,30% 5,50%		4,80% 5,00%
ЕУР - Променлива к.с. за остаток на период	7,20%	10%	6,48%
Апликативен трошок	500 ден.	/	500 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	1,25%	/	1,25%
<ul style="list-style-type: none"> • Гарантирана каматна стапка за првите 3 години • Без жиранти, без административни забрани, без меница • Исплата на кредит во готово на сметка на кредитобарателот во СБ. • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство • При рефинансирање од друга банка: <ul style="list-style-type: none"> - 0 % административен трошок во случај на рефинансирање кредит од друга банка - 0 МКД трошоци за проценка во случај на рефинансирање на кредит од друга банка - 0 МКД Нотарски трошоци во случај на рефинансирање обезбеден кредит од друга банка ▪ За рефинансиран станбен кредит од друга банка од најмалку 50% од вкупниот износот на новиот обезбедени кредит во СБ, важечки се условите на станбен кредит и тоа: <ul style="list-style-type: none"> • Фиксна каматна стапка за 3 години (како за станбен кредит) По периодот на фиксната каматна стапка важечка е променливата каматна стапка како за потрошувачки обезбеден кредит.			
Потрошувачки кредит со обезбедување поврзан со станбен кредит			
ЕУР - Фиксна каматна стапка за првите 5 год. за кредит со/без животно осигурување	/		3,50% / 3,70%
ЕУР - Фиксна каматна стапка за првите 3 год. за кредит со/без животно осигурување	4,20% / 4,40%		
ЕУР – Променлива каматна стапка за остаток на период	6,85%	10%	6,17%
МКД - Фиксна каматна стапка за првите 5 год. за кредит со/без животно осигурување	/		3,50% / 3,70%
МКД - Фиксна каматна стапка за првите 3 год. за кредит со/без животно осигурување	4,20% / 4,40%		
МКД – Променлива каматна стапка за остаток на период	6,85%	10%	6,17%
Апликативен трошок	500 мкд*		500 мкд*
Административен трошок, еднократно при одобрување	0%		0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гарантирана каматна стапка за првите 5 години ▪ Дополнителен износ над износот на станбен кредит во СБ ▪ БЕЗ депозит, БЕЗ жиранти, БЕЗ административни забрани, БЕЗ меница ▪ Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство ▪ Брза и едноставна процедура (првично пред-одобрување за 24 часа) ▪ *Без трошоци за аплицирање во случај на истовремено аплицирање и за станбен кредит Промотивно: Во примена ќе бидат истите промотивни услови како за станбен кредит.			
Автомобилски кредит			
<ul style="list-style-type: none"> • Без трошоци за аплицирање • Можност за аплицирање преку: шалтерите на СБ или авто дилерите • Без меница, без административна забрана, без жиранти, без депозит • Можност за вклучување на ко-кредитобаратели кои не се членови на потесното семејство 			
ЕУР - мин. учество 20%	7,62%	10%	6,86%
Апликативен трошок	0 ден.	/	0 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	1,00%	/	1,00%
Станбен кредит			
ЕУР - Фиксна каматна стапка за 3+2 год. (камата за првите 3 години) за кредит со/без животно осигурување	4,20% 4,40%	/	3,40% 3,60%
ЕУР - Фиксна каматна стапка за 3+2 год. (камата за 4-та и 5-та година) за кредит со/без животно осигурување	/	/	3,70% 3,90%
ЕУР - Променлива к.с. за остаток на период	6,85%	10%	6,17%
ЕУР - Фиксна каматна стапка за 3 год. (купување деловен простор) за кредит со/без животно осигурување	4,40% 4,60%		3,90% 4,10%
ЕУР - Променлива к.с. за остаток на период (купување деловен простор)	7,25%	10%	6,53%
МКД - Фиксна каматна стапка за 3+2 год. (камата за првите 3 години) за кредит со/без животно осигурување	4,20% 4,40%	/	3,40% 3,60%
МКД - Фиксна каматна стапка за 3+2 год. (камата за 4-та и 5-та година) за кредит со/без животно осигурување	/	/	3,70% 3,90%
МКД - Променлива к.с. за остаток на период	6,85%	10%	6,17%
МКД - Фиксна каматна стапка за 3 год. (купување деловен простор) за кредит со/без животно осигурување	4,40% 4,60%		3,90% 4,10%
МКД - Променлива к.с. за остаток на период (купување деловен простор)	7,25%	10%	6,53%
Апликативен трошок	500 ден.		500 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	0%	/	0%
Гарантирана каматна стапка за 5 години (со хипотека на недвижен имот) БЕЗ провизија за предвремена отплата со сопствени средства Без меница, без административна забрана, без жиранти, без депозит Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство При рефинансирање на сопствен станбен кредит од други банки во Стопанска банка: <ul style="list-style-type: none"> - 0 ден. трошок за воспоставување на нотарски акт и упис на хипотеката во катастар - 0 ден. трошок за проценка на имотот кој се дава под хипотека - 0% административни трошоци 			



Промотивно: Сите примени апликации за станбен кредит во периодот од 01.01.2019 до 28.02.2019 добиваат:

- 100% попуст на административните трошоци
- 100% попуст на трошоци за процена

МОЈ ПЛАН ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

Опис на производот	Штеден план е орочен депозит кој овозможува неограничен број и износ на дополнителни вложувања за времетраењето на орочувањето на депозитот, без притоа да се разорочи депозитот или да се промени периодот на орочување.							
Придобивки за клиентот	<ul style="list-style-type: none"> • Неограничени дополнителни вложувања по број и износ • Избор на начинот на исплата на каматата: месечно или на крај на период • Избор на периодот за орочување: од 1, 2, 3, 4 или 5 години • Каматната стапка важечка за целиот рок на орочување за вкупниот износ на средства, иако клиентот дополнува нови средства за времетраење на орочувањето на МОЈ ПЛАН депозитот • Преференцијални каматни стапки за приматели на плата и пензија во СБ • Сигурна и стабилна банка, банка од доверба • Увид во состојбата преку e-banking 							
Каматна стапка <i>Годишна, променлива</i>	Категорија клиент	Валута	Исплата на камата	12M	24M	36M	48M	60M
	Редовни клиенти	МКД	Месечна исплата	1.10	2.10	2.40	2.50	2.70
			На крај на период	1.20	2.20	2.50	2.60	2.80
		ЕУР	Месечна исплата	0.35	0.80	1.00	1.10	1.20
			На крај на период	0.45	0.90	1.05	1.15	1.25
	Приматели на плата и пензија во СБ	МКД	Месечна исплата	1.30	2.30	2.60	2.70	2.90
			На крај на период	1.40	2.40	2.70	2.80	3.00
		ЕУР	Месечна исплата	0.55	1.00	1.15	1.25	1.35
На крај на период			0.65	1.10	1.20	1.30	1.40	

Завршни одредби

Останатите услуги кои се поврзани со горенаведените сервиси и не се предмет на редовно користење се тарифираат согласно Тарифата на надоместоци на СБ, која може да ја најдете на интернет страницата на СБ: www.stb.com.mk.

Банката го задржува правото да врши измена на понудените услови во согласност со актите на банката.

Напоменуваме дека понудата на СБ не се ограничува на горенаведените сервиси и Банката е во можност да Ви овозможи целокупна поддршка на Вашето работење врз основа на заеднички договорени услови.

Со надеж дека понудените услови се прифатливи за Вас, со ова може да започне успешна соработка за двете страни.

Со почит,
Стопанска Банка-АД Скопје
На ваша страна